



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН



Република Северна Македонија
Министерство за
локална самоуправа



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

ПОКАНА

Центар за развој на Југозападниот плански регион во рамките на проектот "Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој" кој го реализираат Министерството за локална самоуправа, Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото за регионален развој во соработка со Центарот за развој на Југозападниот регион, почнува со реализација на новиот циклус на Регионални форуми.

Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата форумска сесија која ќе се одржи на **11.03.2022 година со почеток од 10:00 часот, Хотел ДРИМ во Струга.**

На предвидените форумски сесии ќе се дискутира за приоритетни проблеми во рамки на стратешките области за развој кои го засегаат регионот и од кои ќе произлезат проектни идеи/концепти за предлог проекти. Од овие концепти за предлог проекти учесниците на форумот ќе ги изберат најприоритетните кои ќе конкурираат за реализација од фондови обезбедени во рамки на две програми и тоа програмата за проекти финансирана од МЛС/СДЦ и програмата за проекти финансирани од МЛС/БРР.

На **првата форумска сесија** учесниците ќе имаат можност да се запознаат со форумскиот процес и да дискутираат за приоритетните проблеми поврзани со стратешките области за развој со кои се соочува планскиот регион.

Вашето присуство и активно учество ќе биде од особено значење и ќе придонесе за успешна реализација на регионалниот форумски процес и подобрување на животот во регионот.

Прилог: Дневен ред

Со почит,

Центар за развој на
Југозападен плански регион



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН



Република Северна Македонија
Министерство за
локална самоуправа



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Прва сесија во рамките на Програмата
„Регионални форуми во заедницата“ во Југозападниот плански регион,
11.03.2022, 10:00 часот, Хотел „ДРИМ“, Струга

ДНЕВЕН РЕД

Време	
10:00 – 10:30	Пристигнување и регистрација на учесниците
10:30-10:45	Обраќања <ul style="list-style-type: none">• Претставник од МЛС/БРР/Донатор• Претставник на плански регион
10:45-11:15	Презентирање и избор на приоритетни стратешки области и комплементарни подобласти за развој на регионот
11:15-11:45	Структурирање на форумот/распределување по работни маси Утврдување на правила за работа Презентација на форумскиот процес
11:45-12:30	Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со избраните стратешки области и подобласти за развој со кои се соочува планскиот регион за проекти финансирани од Грантовата шема; Дискусија по работни маси и презентација Групирање на проблемите
12:30 - 12:45	Пауза
12:45 – 13:00	Презентација на процесот и критериумите за проекти финансирани од МЛС/БРР
13:00 – 13:45	Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со стратешките области и подобласти за развој на регионот за проекти финансирани од МЛС/БРР; Дискусија по работни маси и презентација Групирање на проблемите
13:45-14:00	Оценка на форумската сесија и договор за следна сесија
14:00	Коктел